



Барање тип: ДИСЛОКАЦИЈА

- ☐ 1. Барање за издавање на **Решение за согласност за дислокација на дел од системот за дистрибуција**

Прилог 1: - Ситуација 1:1000 со вцртана локација на објектот, односно предметот на дислокација;

Прилог 2: - Тековна состојба на барателот (за правно лице), фотокопија од лична карта (за физичко лице)

- ☐ 2. Барање за изработка на **Основен проект за дислокација на дел од системот за дистрибуција**

Барател _____

Адреса на барателот: _____

Локација на предметот на дислокација: _____

Населба: _____, Инвеститор: _____

Лице за контакт: _____, тел. _____,

e-mail: _____

Поднесено на: ____ . ____ .20 ____ год.

Потпис: _____

Напомена:

- Освен наведените податоци, за барањето под бр. 1 обврзувачки е да се достават и наведените прилози за да се премине кон реализација на истото.
- Барањето под бр. 2 не може да се поднесе без поднесено барање бр. 1. Двете барања со потребните прилози може да се поднесат истовремено.
- При преземање на Основниот проект за дислокација на дел од системот за дистрибуција барателот треба да достави доказ за извршено плаќање согласно испорачана фактура.
- Максимален рок за издавање на Решение за дислокација на дел од системот за дистрибуција е 15 дена од поднесување на Барањето.

Барателот добива копија од барањето архивирано кај операторот на системот за дистрибуција.

Доколку Барателот е физичко лице, истиот е согласен неговите лични податоци да бидат обработувани за потребите на овој предмет.